



## Предмет: Понуда за патничко возило 4304477. CITROEN New C3 Aircross BlueHDi 110 S&S FEEL

Производител:	Automobiles CITROEN-Paris, France
Опис на возилото:	Лимузина со пет врати
Мотор:	4 цилиндри
Зафатнина:	1499 cm <sup>3</sup>
Обртен момент:	250Nm/1.750 врт/мин
Моќност:	81kW (110КС) /3.750 врт/мин
Пренос :	на предните тркала преку 6 степен рачен менувач
Број на седишта:	5
Димензии( L/W/H ) :	4154 / 1756 / 1637 mm
Волумен на багажен простор:	410литри
Пневматици :	205/ 60 R16
Перформанси:	
Забрзување од 0-100 km/h:	10.5 s,
Максимална брзина:	187 km/h
Потрошувачка:	
Град	4.8 l/100km
Отворено	4.1 l/100km
Комбинирано	4.6 l/100km
Норматив на издувни гасови:	<b>ЕУРО 6.3</b>
Емисија на CO2 гасови:	122g/km

### Сериска опрема:

- ESP + ASR (електронска програма за стабилност и анти-пролизгвачки систем),
- ABS + REF + AFU (системи за безбедно сопирање) + автоматско вклучување на предните светла при нагло сопирање,
- Помош при тргнување на нагорнина Hill assist,
- Сензор за издишани пневматици,
- Воздушно перниче за возач и совозач,
- Странични воздушни перничиња за патниците во првиот ред
- Странични воздушни перничиња за патниците во вториот ред
- Темпомат со ограничувач на брзина,
- Isofix прицврстување на детско седиште,
- Капак на багажниот простор,
- Затегнувачи на сигурносните ремени на предните седишта,
- Индикатор за непоставен сигурносен ремен,
- Автоматско заклучување на вратите и багажникот при стартување на возилото и (автоматско исклучување во случај на несреќа),
- Citroen Connect Radio (7" колор екран на допир, Bluetooth, USB, AUX, 6 звучника)
- DAB дигитален радио приемник,
- Централно заклучување со далечинско,
- Клима уред со полен филтер и активен јаглен

INSPIRED BY YOU

#### АВТОНОВА

Ексклузивен увозник за Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија

ул. Скупи бр. 8, 1000 Скопје - Македонија  
Тел.: 02 30 93 001 - office@citroen.com.mk - citroen.com.mk



ISO 9001:2008

- Висинско прилагодување на возачко седиште,
- Висинско и длабинско подесување на воланот,
- Наслон на задна клупа делива во однос 2/3 со 1/3,
- Сет за поправка на гума
- Рачки на вратите во боја на каросерија
- 16" челични тркала 3D раткапни
- Пакет Safety: (AFIL систем за предупредување за ненамерно преминување на коловозната линија, Coffee Break Alert, систем за препознавање на сообраќајни знаци за ограничување на брзина),
- Куќишта на ретровизорите во црна сјајна боја,
- Задни светла со 3D ефект
- Патен компјутер,
- Електрично Серво управувач,
- Дневни LED светла
- Ткаенина на седиштата Mica Grey
- Електрично прилагодливи и грејни надворешни ретровизори
- Надолжни кровни носачи во црна сјајна боја
- Дополнителна заштита на браникот напред и назад во сива боја Anthra

#### Дополнителна опрема вградена во возилото:

- Citroën Connect Radio DAB: RCCA2 DAB радио со 6 звучника; 7" екран на допир, Mirror Link, bluetooth, USB Arkamys sound.
- Metropolitan Graphite (темно сива ткаенина) и потпирач за раце на возачкото седиште, Седишта Advanced Confort®
- Автоматски клима уред.
- Металик боја.

Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ	Промотивен попуст	Дополнителен попуст за возило од лагер	Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ и со вклучен попуст
25.420,00 €	500,00 €	500,00 €	24.420,00 €

Рок на испорака: **Веднаш од лагер**

Сервис и гаранција :

**Еврогаранција :** **2 години со неограничен број на поминати километри**

**2 години асистенција на пат**

#### **Сервисна мрежа**

#### **Сопствен сервис и магацин за резервни делови:**

- АВТОНОВА Скопје
- АВТОНОВА Битола



Со почит,  
**АВТОНОВА**  
Продажба на нови возила